

PwC – глобална организација

250.930

Вработени во PwC

721

Локации

998.694

часови
професионални
услуги

Ангажмани во

422 од
Fortune Global 500 list

158

Држави

Приходи за 2018 фин. год
US\$ 41,3 милијарди

PwC во Македонија

PwC Скопје е основан во август 1992 година и е првата канцеларија на PricewaterhouseCoopers во поранешна Југославија.

Денес, со повеќе од 90 вработени, ние сме водечка фирма за обезбедување сметководствени и консултантски услуги во Македонија, одговорни за многу проекти во македонските индустриски компании, во банкарскиот сектор, непрофитните организации и услуги. PwC Скопје е интегрален дел на заложбите на Централна Источна Европа (CEE) и претставува канцеларија која е дел од растечката мрежа во регионот. Компанијата располага со долгогодишна пракса и висока репутација во поглед на професионалната работа за стратешкото планирање, развој на политики како и процес на подобрување во Македонија и во регионот.

Услуги кои ги обезбедува PwC во Македонија

- ✓ Ревизија и уверување
- ✓ Консултантски услуги
- ✓ Даноци и законска регулатива
- ✓ Тренинг Академија
- ✓ Услуги Човечки Ресурси (HR)

PwC Академија

PwC Академија е едукативниот сегмент на глобалната организација PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC Академија ја претставуваат искусни професионалци кои за време на работилниците допираат до учесниците со своето знаење и искуства здобиени преку и во текот на секојдневното работење.

Обуките на PwC Академија ги подготвуваат нашите најдобри менаџери и вработени кои имаат највисок степен на теоретски познавања, признаени и верификувани во праксата, како и многубројните меѓународно признаени експерти.

КПУ детали за пријавување

PwC Академија со задоволство ве поканува на **КПУ за сметководители и овластени сметководители** кое ќе се одржи на **11 Јули 2019 (четврток)**, со почеток во 9:00 до 17:00 часот во Хотел Буши Ресорт и Спа, во центарот на Скопје.

Агенда:

Последните промени во Данокот на добивка кои се применливи од 2019 година воведуваат некои нови даночни обврски и прецизираат неколку нејасни даночни области. Главната даночна тема во однос на овие промени е воведувањето на нови одредби за трансферните цени што се применуваат меѓу поврзани лица.

Промени во Законот за Данок на добивка

- Преглед на промените поврзани со трансферни цени;
- Останати промени: дополнета листа на непризнати расходи; промена на даночен третман на амортизација на фиксни средства; промени поврзани со исправка на побарувањата; распределба на акумулирани добивки и др.

Предавањата ќе бидат на македонски јазик, а материјалите (презентациите) ќе се дистрибуираат до сите учесници. Со посетата се здобивате со 8 бода/часа обука како дел од задолжителните часови за 2019 година.

Пријавување:

За пријавување на било кој ден од обуката ве молиме контактирајте не на следниве телефони во прилог:

+ 389 (2) 3140 900 + 389 (2) 3140 901

Или пак на следниов е-mail - mk_academy@pwc.com испратете ни ги вашите податоци со следниве детали:

- Име и презиме
- Ваш контакт (телефон, е-mail)
- Број на уверение за сметководител/овластен сметководител

*Пријавата ќе се смета за валидна само по примената уплата од страна на пријавените учесници во износ 2.000 денари (без ДДВ), односно бруто износ од 2.360 денари, на нашата жиро сметка (Комерцијална Банка с-ка 300000002682183 ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје).



Ве очекуваме!

PwC Академија